

REPUBLIKA SLOVENIJA / REPUBLIC OF SLOVENIA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO /
MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND FOOD
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin /
The Administration of the Republic of Slovenia for Food Safety,
Veterinary Sector and Plant Protection

VS-40/350 - MK

COL - Veterinarsko zdravstveno spričevalo /
COL - ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ /
Health Certificate

Za kolagen namenjen prehrani ljudi za odpremo v Republiko Severno Makedonijo /
За колаген наменет за исхрана на луѓето за увоз во Република Северна Македонија /
For collagen intended for human consumption for dispatch to the Republic of North Macedonia

Slovenija / Словенија / Slovenia		Veterinarsko spričevalo za Republiko Severno Makedonijo / Ветеринарно Здравствен Сертификат за Република Северна Македонија / Veterinary Certificate to Republic of North Macedonia		
Del II: Podrobnosti odpremljene pošiljke/ Дел II: Детали за испратената пратка Part II: Details of dispatched consignment	I.1. Pošiljatelj/Испраќач/Consignor Ime/Име/Name		I.2. Referenčna številka spričevala/ Референтен број на сертификатот/ Certificate reference number	
	Naslov/Адреса/Address		I.3. Osrednji pristojni organ/Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority	
	Telefon/Тел./Tel.		I.4. Lokalni pristojni organ/Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority	
	I.5. Prejemnik/Примач/Consignee Ime/Име/Name		I.6.	
	Naslov/Адреса/Address			
	Poštna številka/Поштенски број/Postal code			
	Telefon/Тел./Tel.			
	I.7. Država porekla/ Земја на потекло/ Country of origin	ISO koda/ ИСО код/ ISO code	I.8.	I.9. Namembna država/ Земја на дестинација/ Country of destination
	I.11. Kraj izvora/Место на потекло/ Place of origin	Št. odobritve/Број на одобрение/ Approval number		I.10.
	Ime/Име/Name			
Naslov/Адреса/Address				
I.13. Kraj natovarjanja/Место на натовар/Place of loading		I.14. Datum pošiljanja/Дата на поаѓање/Date of departure		
I.15. Prevozno sredstvo/Средства за транспорт /Means of transport		I.16. MKT vstopa v RSM/Влезен ВИМ на ГП во РСМ /Entry BIP in RNM		
Letalo/ Авион/ Aeroplane	<input type="checkbox"/>	Ladja/ Брод/ Ship	<input type="checkbox"/>	
Železniški vagon/ Железнички вагон/ Railway wagon	<input type="checkbox"/>	Drugo/ Друго/ Other	<input type="checkbox"/>	
Cestno prevozno sredstvo/ Средство за патен сообраќај/ Road vehicle	<input type="checkbox"/>	I.17.		
Identifikacija/Идентификација/Identification		I.19. Koda blaga (HS koda)/Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code)		
Spremni dokumenti/Документ на кој се повикува/Documentary references				
I.18. Opis blaga/Опис на стоката/Description of commodity		I.20. Količina/Количество/Quantity		
I.21. Temperatura proizvoda/ Температура на производот/ Temperature of the product	Pri prostorski temperaturi/ Собна/ Ambient	<input type="checkbox"/>	Ohlajeni/ Разладено/ Chilled	
		<input type="checkbox"/>	Zamrzneni/ Смрзнато/ Frozen	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I.23. Identifikacija kontejnerja/številka zalivke/Идентификација на контејнеро/Број на пломба /Identification of container/Seal number		I.22. Skupno število pakiranja/Број на пакувања /Number of packages		
		I.24. Vrsta pakiranja/Вид на пакување /Type of packaging		

1.25. Blago s spričevalom za/ Пратките се наменети за/ Commodities certified for	Prehrana ljudi/ Исхрана на луѓе/ Human consumption	<input type="checkbox"/>
1.26.	1.27. за увоз или sprejem v RSM/ За увоз или влез во РСМ/ For import or admission into RNM	<input type="checkbox"/>
1.28. Идентификација блага/ Идентификација на стоките/ Identification of the commodities		
Vrsta (znanstveno ime)/ Видови (Научно име)/ Species (Scientific name)	Datum proizvodnje (dd/mm/ll)/ Датум на производство (дд/мм/гггг)/ Date production (dd/mm/yyyy)	Številka odobritve obrata/ Одобрен број на објектот/ Approval number of the establishment
		Število pakiranj/ Број на пакувања/ Number of packages
		Skupna neto teža/ Нето тежина/ Net weight
		Proizvodni obrat/ Производствен објект/ Manufacturing plant

Slovenija / Словенија / Slovenia

Kolagen, namenjen za prehrano ljudi - COL/За колаген наменет за исхрана на луѓето - COL/For collagen intended for human consumption - COL

II. Podatki o zdravstvenem stanju/ Информација за здравствена состојба/ Health information II.1. Javnozdravstveno potrdilo/ Потврда за здравствената исправност/ Public health attestation Podpisani izjavljam, da sem seznanjen z zadevnimi določbami Zakona o varnosti hrane in/ali ekvivalentnim Uredbama (ES) št. 178/2002, (ES) št. 852/2004 in (ES) št. 853/2004 in potrjujem, da je bil zgoraj opisani kolagen proizveden v skladu s temi zahtevami, in zlasti da: / Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека сум запознаен за релевантните одредби во Законот за безбедност на храната односно еквивалентните Регулации (ЕК) Бр 178/2002, (ЕК) Бр 852/2004 и (ЕК) Бр 853/2004 и потврдувам дека колагенот опишан погоре е произведен во согласност со тие услови, поточно дека тие: / I, the undersigned, declare that I am aware of the relevant provisions of the Law food safety and/or equivalent Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004 and (EC) No 853/2004 and certify that the collagen described above was produced in accordance with those requirements, in particular that: - prihaja iz obratov, ki izvajajo program na podlagi načel analize tveganj in kritičnih kontrolnih točk (HACCP) v skladu z Zakonom o varnosti hrane in/ali ekvivalentnim členom 5 Uredbe (ES) št. 852/2004, / потекнува од објект(и) со имплементиран програм заснована на HACCP принципите во согласност со Законот за безбедност на храната односно еквивалентниот член 5 од Регулацијата (ЕК) Бр 852/2004, / it comes from (an) establishment(s) implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with Law food safety and/or equivalent article 5 of Regulation (EC) No 852/2004. - je bil proizveden iz surovin, ki so izpolnjevale zahteve iz Pravilnika o posebnih zahtevah za živila živalskega izvora in/ali ekvivalentnih poglavij I in II oddelka XV Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004; / е произведен од сировина која ги исполнува условите од Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло односно еквивалентната Секција XV, Глава I и II од Анекс III од Регулацијата (ЕК) Бр 853/2004, / it has been produced from raw material which met the requirements of the Book of Rules on specific requirements for food of animal origin and/or equivalent Section XV, Chapters I and II of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004. - je bil proizveden v skladu s pogoji iz Pravilnika o posebnih zahtevah za živila živalskega izvora in/ali ekvivalentnega poglavja III oddelka XV Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004, / е произведен во согласност со условите од Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло односно еквивалентната Секција XV, Глава III од Анекс III од Регулацијата (ЕК) Бр 853/2004, / it has been manufactured in compliance with the conditions set out in the Book of Rules on specific requirements for food of animal origin and/or equivalent Section XV, Chapter III of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004, - izpolnjuje merila iz Pravilnika o posebnih zahtevah za živila živalskega izvora in/ali ekvivalentnega poglavja IV oddelka XV Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 in Uredbe Komisije (ES) št. 2073/2005 o mikrobioloških merilih za živila; / ги задоволува критериумите од Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло односно еквивалентната Секција XV, Глава IV од Анекс III од Регулацијата (ЕК) Бр 853/2004 и на Регулацијата (ЕК) Бр 2073/2005 за микробиолошката исправност на прехранбените производи; / satisfies the criteria of the Book of Rules on specific requirements for food of animal origin and/or equivalent Section XV, Chapter IV of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 and to Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs; (1) in/w/and [če je govejega, ovčjega in kozjeg izvora, /доколку е од говедско, овчо и козјо потекло, / [if of bovine, ovine and caprine animal origin, /je pridobljen iz živali, ki so bile pregledane ante in post mortem,] /е добиен од животни кои поминале ante-mortem и post-mortem преглед;] /it has been derived from animals which have passed ante mortem and post mortem inspections,] (1) in/w/and [razen v primeru kolagena, pridobljenega iz kož z dlako ali brez dlake, /освен за колаген добиен за кожи и подкожја, / [except for collagen derived from hides and skins, (1) bodisi/или /either	II.a. Referenčna številka spričevala/ Референтен број на сертификат/ Certificate reference number	II.b.	
	Del II: Certificiranje / Дел II: Сертифицирање / Part II: Certification	[prihaja iz države ali regije, ki je v skladu z nacionalno veterinarsko zakonodajo in/ali ekvivalentno Odločbo Komisije 2007/453/ES z dne 29. junija 2007 o določitvi BSE statusa držav članic ali tretjih držav ali njihovih regij v skladu z njihovim tveganjem BSE, razvrščena kot država ali regija z zanemarljivim tveganjem za BSE; / потекнува од земја или регион класифициран во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентната Одлука 2007/453/ЕЗ за утврдување на BSE статусот на земјите членки и трети земји во согласност со нивниот ризик од BSE, како земја или регион со занемарлив ризик од BSE, / [it comes from a country or a region classified in accordance with national veterinary legislation and/or equivalent Commission Decision 2007/453/EC of 29 June 2007 establishing the BSE status of Member States or third countries or regions thereof according to their BSE risk as a country or region posing a negligible BSE risk, - kolagen ne vsebuje in ni pridobljen iz snovi s specifičnim tveganjem iz Pravilnika o ukrepih za nadzor in izkoreninjenje transmissivne spongiformne encefalopatije in/ali iz ekvivalentne točke 1 Priloge V k Uredbi (ES) št. 999/2001(2), / колагенот не содржи и не е добиен од специфично ризичен материјал како што е дефинирано во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на трансмисивни спонгиозни енцефалопатии односно еквивалентната точка 1 од Анекс V на Регулација (ЕЗ) бр. 999/2001(2), / the collagen does not contain and is not derived from specified risk material as defined in the Book of Rules for the measures for control and eradication of transmissible spongiform encephalopathies and/or equivalent point 1 of Annex V to Regulation (EC) No 999/2001(2), - kolagen ne vsebuje in ni pridobljen iz mehansko izkoščenega mesa, odstranjenega s kosti goveda, ovac ali koz, razen če so bile živali, iz katerih je pridobljen kolagen, rojene, neprekinjeno rejene in zaklane v državi ali regiji, ki je v skladu z nacionalno veterinarsko zakonodajo in/ali ekvivalentno Odločbo 2007/453/ES razvrščena kot država ali regija z zanemarljivim tveganjem za BSE, v kateri ni bilo nobenega avtohtonega primera BSE; / колагенот не содржи и не е добиен од механички одвоено месо добиено од говеда, овци или кози, освен колаген добиен од животни кои биле родени, континуирано одгледувани и заклани во земја или регион класифициран во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентната Одлука 2007/453/ЕЗ како земја или регион со занемарлив ризик од BSE и во која немало случаи на појава на BSE изворно од земјата или регионот; / the collagen does not contain and is not derived from mechanically separated meat obtained from bones of bovine, ovine or caprine animals, except for collagen derived from animals that were born, continuously reared and slaughtered in a country or region classified in accordance with national veterinary legislation and/or equivalent Decision 2007/453/EC as a country or region posing a negligible BSE risk in which there have been no BSE indigenous cases,	

- **živali, iz katerih je pridobljen kolagen, niso bile zaklane, po omamljanju, z vbrizgavanjem plina v kranialno votlino ali usmrčene po isti metodi ali zaklane, po omamljanju, z uničenjem centralnega živčnega tkiva s podolgovatim paličastim instrumentom, ki prodre v kranialno votlino, razen če so bile te živali rojene, neprekinjeno rejene in zaklane v državi ali regiji, ki je v skladu z nacionalno veterinarsko zakonodajo in/ali ekvivalentno Odločbo 2007/453/ES razvrščena kot država ali regija z zanemarljivim tveganjem za BSE;** / животните од кои е добиен колагенот, не се заклани со зашметување со гасен пиштол, или убиени на истиот начин, или заколени после зашметување со разорување на ткивото на ЦНС со употреба на клин кој ја пробива кранијалната шуплина, освен доколку животните биле rodени, континуирано одгледувани и заклани во земја или регион класифициран во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентната Одлука 2007/453/EC како земја или регион со занемарлив ризик од BSE, /the animals from which the collagen was derived have not been slaughtered after stunning by means of gas injected into the cranial cavity or killed by the same method or slaughtered by laceration after stunning of central nervous tissue by means of an elongated rod-shaped instrument introduced into the cranial cavity, except if the animals were born, continuously reared and slaughtered in a country or region classified in accordance with national veterinary legislation and/or equivalent Decision 2007/453/EC as a country or region posing a negligible BSE risk,
- **(¹) [živali, iz katerih je pridobljen kolagen, izvirajo iz države ali regije, ki je v skladu z nacionalno veterinarsko zakonodajo in/ali ekvivalentno Odločbo 2007/453/ES, razvrščena kot država ali regija z nejasnim tveganjem za BSE, in živali se niso krmile z mesno-kostno moko in ocvirki, kot je opredeljeno v Zoosanitarnem kodeksu za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali];** / (¹) [животните од кои е добиен колагенот, потекнуваат од земја или регион класифициран во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентната Одлука 2007/453/EC, како земја или регион со неопределен ризик од BSE, и животните не се храни со коскено и mesno брашно или други преработки како што е дефинирано во Кодот за здравствена заштita на копнени животни (Terrestrial Animal Health Code) на Светската организacija за здравствена заштita на животните (OIE), и/ (¹) [the animals, from which the collagen is derived, originate from a country or region classified in accordance with national veterinary legislation and/or equivalent Decision 2007/453/EC as a country or region posing an undetermined BSE risk, and the animals were not fed with meat-and-bone meal or greaves, as defined in the OIE Terrestrial Animal Health Code]
- **(¹) [živali, iz katerih je pridobljen kolagen, izvirajo iz države ali regije, ki je v skladu z nacionalno veterinarsko zakonodajo in/ali ekvivalentno Odločbo 2007/453/ES, razvrščena kot država ali regija z nejasnim tveganjem za BSE, kolagen pa je bil proizveden in obdelan na način, ki zagotavlja, da ne vsebuje živčnih in limfatičnih tkiv, izpostavljenih med procesom izkoščevanja, in se ni kontaminiral z njimi.]]** / [животните од кои е добиен колагенот, потекнуваат од земја или регион класифициран во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентната Одлука 2007/453/EC како земја или регион со неопределен ризик од BSE и колагенот е произведен и обработен на начин, ki zagotavlja, da ne vsebuje živčnih in limfatičnih tkiv, izpostavljenih med procesom izkoščevanja, in se ni kontaminiral z njimi.]] / (¹) [the animals, from which the collagen is derived, originate from a country or region classified in accordance with national veterinary legislation and/or equivalent Decision 2007/453/EC as a country or region posing an undetermined BSE risk, and the collagen was produced and handled in a manner which ensures that it did not contain and were not contaminated with nervous and lymphatic tissues exposed during the deboning process.]
- **(¹) ali/или/ор** - **[prihaja iz države ali regije, ki je v skladu z nacionalno veterinarsko zakonodajo in/ali ekvivalentno Odločbo Komisije 2007/453/ES z dne 29. junija 2007 o določitvi BSE-statusa držav članic ali tretjih držav ali njihovih regij v skladu z njihovim tveganjem BSE, razvrščena kot država ali regija z nadzorovanim tveganjem za BSE;]** / [потекнува од земја или регион класифициран во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентната Одлука 2007/453/EC за utvrđivanje на BSE статусот на земјите членки и трети земји во согласност со нивниот ризик од BSE, како земја или регион со контролиран ризик од BSE, / [it comes from a country or a region classified in accordance with national veterinary legislation and/or equivalent Decision 2007/453/EC of 29 June 2007 establishing the BSE status of Member States or third countries or regions thereof according to their BSE risk, as a country or region posing a controlled BSE risk,
- **živali, iz katerih je pridobljen kolagen, niso bile usmrčene, po omamljanju, z uničenjem centralnega živčnega tkiva s podolgovatim paličastim instrumentom, ki prodre v kranialno votlino, ali z vbrizgavanjem plina v kranialno votlino;** / животните од кои е добиен колагенот, не се заклани после зашметување, со разорување на ткивото на ЦНС со употреба на клин кој ја пробива кранијалната шуплина или со гасен пиштол директно во кранијалната шуплина, / the animals, from which the collagen is derived, were not killed, after stunning, by laceration of central nervous tissue by means of an elongated rodshaped instrument introduced into the cranial cavity, or by means of gas injected into the cranial cavity,
- **kolagen ne vsebuje in ni pridobljen iz snovi s specifičnim tveganjem iz Priloge V k Uredbi (ES) št. 999/2001, ali mehansko izkoščenega mesa, odstranjenega s kosti goveda, ovc ali koz.** / koлагенот не содржи и не е добиен од специфично ризичен материјал како што е дефинирано во Правилникот за мерки за suzbivanje и искоренување на transmisivni spongiformni encefalopatiji односно еквивалентната точка 1 од Annex V на Регулative (EЗ) бр. 999/2001, или не е добиен од механички одвоено meso добиено од goveda, ovc или koz.] / the collagen does not contain and is not derived from specified risk material as defined in the Book of Rules for the measures for control and eradication of transmissible spongiform encephalopathies and/or equivalent point 1 of Annex V to Regulation (EC) No 999/2001, or mechanically separated meat obtained from bones of bovine, ovine or caprine animals.]
- **(¹) ali/или/ор** - **[prihaja iz države ali regije, ki je v skladu z nacionalno veterinarsko zakonodajo in/ali ekvivalentno Odločbo 2007/453/ES z dne 29. junija 2007 o določitvi BSE-statusa držav članic ali tretjih držav ali njihovih regij v skladu z njihovim tveganjem BSE, razvrščena kot država ali regija z nejasnim tveganjem za BSE;]** / [потекнува од земја или регион класифициран во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентната Одлука 2007/453/EC за utvrđivanje на BSE статусот на земјите членки и трети земји во согласност со нивниот ризик од BSE, како земја или регион со неопределен ризик од BSE, / [it comes from a country or a region classified in accordance with national veterinary legislation and/or equivalent Decision 2007/453/EC of 29 June 2007 establishing the BSE status of Member States or third countries or regions thereof according to their BSE risk, as a country or region with an undetermined BSE risk,
- **živali, iz katerih je pridobljen kolagen, niso bile krmiljene z mesno-kostno moko ali ocvirki, pridobljenimi iz prežvekovalcev, kot je opredeljeno v Zoosanitarnem kodeksu za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali;** / животните од кои е добиен колагенот, не се храни со коскено и mesno брашно или други преработки добиени од prežvekarji како што е дефинирано во Кодот за здравствена заштita на копнени животни (Terrestrial Animal Health Code) на Светската организacija за здравствена заштita на животните (OIE), / the animals, from which the collagen is derived, were not fed meat-and-bone meal or greaves derived from ruminants, as defined in the Terrestrial Animal Health Code of the World Organisation for Animal Health,
- **živali, iz katerih je pridobljen kolagen, niso bile usmrčene, po omamljanju, z uničenjem centralnega živčnega tkiva s podolgovatim paličastim instrumentom, ki prodre v kranialno votlino, ali z vbrizgavanjem plina v kranialno votlino;** / животните од кои е добиен колагенот, не се заклани после зашметување, со разорување на ткивото на ЦНС со употреба на клин кој ја пробива кранијалната шуплина или со гасен пиштол директно во кранијалната шуплина, / the animals, from which the collagen is derived, were not killed after stunning by laceration of central nervous tissue by means of an elongated rodshaped instrument introduced into the cranial cavity, or by means of gas injected into the cranial cavity,
- **kolagen ni pridobljen iz/ koлагенот не е добиен од;** / the collagen is not derived from:
 - (i) **snovi s specifičnim tveganjem iz Priloge V k Uredbi (ES) št. 999/2001/** специфично ризични материјали како што е наведено во Правилникот за мерки за suzbivanje и искоренување на transmisivni spongiformni encefalopatiji односно еквивалентната точка 1 од Annex V од Регулative (EЗ) бр. 999/2001; / specified risk material as defined in the Book of Rules for the measures for control and eradication of transmissible spongiform encephalopathies health and/or equivalent point 1 of Annex V to Regulation (EC) No 999/2001;
 - (ii) **živčnih in limfatičnih tkiv, izpostavljenih med procesom izkoščevanja;** / нервно и лимфно ткиво изложено за време на процесот на обескување; /nervous and lymphatic tissues exposed during the deboning process;
 - (iii) **mehansko izkoščenega mesa, odstranjenega s kosti goveda, ovc ali koz.]** / механички одвоено meso добиено од kosti од goveda, ovc и koz.] /mechanically separated meat obtained from bones of bovine, ovine or caprine animals.]

Opombe/Zabeleški/Notes

Del I:/Дел I/Part I:

- **Rubrika I.11: Kraj izvora: ime in naslov obrata za odpremo./** Рамка I.11: Место на потекло: име и адреса на објектот кој ги испраќа./ Box reference I.11: Place of origin: name and address of the dispatch establishment.
- **Rubrika I.15: Regისტрска številka (železniški vagoni ali zabojniki in tovarnjaki), številka leta (letalo) ali име (ladja). V primeru razkladanja in ponovnega natovarjanja, je treba navesti ločene informacije./** Рамка I.15: Регистарски број (железнички вагони или контејнери и камиони), број на лет (авион) или име (брод). Посебно треба да се информира во случај на истовар или претовар./ Box reference I.15: Registration number (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship). Separate information is to be provided in the event of unloading and reloading.
- **Rubrika I.18.: To spričevalo se lahko uporablja tudi za uvoz kolagenskih ovitkov za klobase./** Рамка I.18: Овој сертификат може да се користат за uvoz на kolagenski cevi. / Box reference I.18: This certificate may also be used for import of collagen casings.
- **Rubrika I.19.: Vstavite ustrezne oznake harmoniziranega sistema (HS) z uporabo tarifnih števil, kot je 35.04 ali 39.17./** Рамка I.19: Користи го соодветниот хармонизиран систем (HS) на кодови на Светската Царинска Организација под глава 35.04 или 39.17./ Box reference I.19: Use the appropriate Harmonised System (HS) code under the heading of 35.04 or 39.17.
- **Rubrika I.20: Navedite skupno bruto in neto težo./** Рамка I.20: Назначи ја totalната бруто тежина и totalната нето тежина./ Box reference I.20: Indicate total gross weight and total net weight.
- **Rubrika I.23: Identifikacijska številka zabojnika/številka zalivke: kjer je potrebno./** Рамка I.23: Идентификација на контејнер/број на плomba: само каде што е возможно./ Box reference I.23: Identification of container/seal number: only where applicable.

Del II:/Дел II/Part II:

(¹) **Neustrezno črtajte/Прецртај го непотребното./ Delete as appropriate.**

(²) **Odstranitev snovi s specifičnim tveganjem se ne zahteva, če je kolagen pridobljen iz živali, ki so bile rojene, neprekinjeno rejene in zaklane v tretji državi ali njeni regiji, ki je v skladu z Odločbo 2007/453/ES razvrščena kot država ali regija z zanemarljivim tveganjem za BSE./ Отстранувањето на специфичен ризичен материјал не се бара за колaген кој се добива од животни кои биле родени, континуирано одгледувани и заклани во земја или регион класифициран во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентната Одлука 2007/453/ЕЗ како земја или регион со занемарлив ризик од БСЕ./ The removal of specified risk material is not required if the collagen derives from animals born, continuously reared and slaughtered in a third country or region of a third country classified in accordance with Decision 2007/453/EC as posing a negligible BSE risk.**

Barva žiga in podpisa se mora razlikovati od barve drugih podatkov na spričevalu./ Печатот и потписот мора да биде во боја различна од бојата со која е испечатен образецот./ The colour of the stamp and signature must be different to that of the other particulars in the certificate.

Uradni veterinar/Официјален ветеринар/ Official veterinarian

Ime (z velikimi tiskanimi črkami):/Име (со големи букви)/Name (in capitals):

Kvalifikacija in naziv:/Професија и титула:/Qualification and title:

Lokalni pristojni organ:/Подрачна единица/Local Veterinary Unit:

Datum:/Дата:/Date:

Podpis/Потпис/Signature:

Žig/Печат/Stamp: